

Рачки за гардеробери

shop.novomak.com





Новомак ја збогати својата колекција со нови рачки за гардеробери. Тие ги истакнуваат вертикалните линии на високите фронтови, а притоа нудат голема функционалност. Овие рачки пленат со својот дискретен дизајн, но во комбинација со различни бои може да дојдат до израз.


Рачка Elan



ИНОКС




ЗЛАТНА



ЦРНА МАТ



Elan е карактеристична елегантна рачка со фини затворени линии. Деликатен баланс помеѓу функционалност и комплетен стилски израз, кадешто дизајнот е дефиниран од деталите на заоблените рабови и прекрасниот финиш.



Шифра	Боја	C	L
402541	инокс	160mm + 544mm + 1088mm	1200mm
402542	златна		
402543	црна мат		



Рачка Big Bar




Оваа рачка, како што името имплицира, е голема и го истакнува дизајнот кој е едноставен и со префинети детали. Благодарейќи на едноставните линии и минималистичкиот дизајн Big Bar дискретно се вклопува во ентериерот.



продолжеток завршеток

Рачката Big Bar овозможува да се исече на димензија по Ваша желба. Со употреба на продолжетокот се добива поголема стабилност на рачката.



Шифра	Боја	L
402579	инокс	1200mm
402580	црна	
402581	инокс	1200 - 2400mm
402582	црна	

Сетот се состои од:

- (за димензија 1200mm) 1 x рачка, 1 x продолжеток и 2 x завршеток,
- (за димензија 1200 - 2400mm) 2 x рачка, 2 x продолжеток и 2 x завршеток.

ЗАВРШЕТОК

ЗАВРШЕТОК

ПРОДОЛЖЕТОК



ПРОДОЛЖЕТОК

**B
I
G

B
A
R**



**R
E
G
U
L
A
R

2


B
A
R**



Рачка Regular 2 Bar



Рачка која одлично се вклопува во индустрискиот стил на уредување со дизајн инспириран од алати и машини.



продолжеток завршеток

Рачката Regular 2 Bar овозможува да се исече на димензија по Ваша желба. Со употреба на продолжетокот се добива поголема стабилност на рачката.

Сетот се состои од:

- (за димензија 800mm) 1 x рачка, 1 x продолжеток и 2 x завршеток,
- (за димензија 800 - 1600mm) 2 x рачка, 2 x продолжеток и 2 x завршеток.
- (за димензија 1600 - 2400mm) 3 x рачка, 3 x продолжеток и 2 x завршеток.

Шифра	Боја	L
402583	инокс	800mm
402584	црна мат	
402585	инокс	800 - 1600mm
402586	црна мат	
402587	инокс	1600 - 2400mm
402588	црна мат	









Рачка Mango L



Mango L е практична рачка која лесно се вклопува во ентериерот. Таа плени со својот дискретен дизајн, но во комбинација со различни бои лесно може да дојде до израз.




Шифра	Боја	C	L
402556	инокс	2 x 544mm	1100mm
402557	црна		
402558	црна	544mm	556mm
402559	инокс		






Рачка Edge Straight



златна



бела мат


брусена црна
мат

ИНОКС


Edge Straight е инспирирана од желбата да се создаде врвна профил рачка. Таа има безвременска елегантност и одлична функционалност.

Напомена:

- Рачката Edge Straight има можност за прицврстување на повеќе места.



Шифра	Боја	C	L
402560	златна	7 x 160mm	1200mm
402561	бела мат		
402562	брусена црна мат		
402563	инокс		



Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Северна Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089

Сите права се заштитени © 2025 Новомак ДООЕЛ